



ARCHIVE


Application for archive system

Palette of products	Accounting	↵ The application ARCHIVE is designed for all companies that need an archive system;
	Archive	↵ The application ARCHIVE provides evidence of all consignments in BOOKKEEPING, but also enables a direct scan of original documents and their connection with bookkeeping. In the electronic archive, apart from scanned original documents, all other electronic formats can be placed: Video tapes, Audio tapes, Sound, etc.
	Treasury	
	Inventory System	↵ The application ARCHIVE provides generation of different reports: <ul style="list-style-type: none"> ○ Printing bookkeeping / separate bookkeeping for act register ○ Work done in clerk office ○ Shipped consignments ○ Inventory list of documented material proposed for extermination ○ Inventory and description of archive equipment with permanent value
	Warehouse Operations	
	Retail Trade	
	Small Inventory	
	Fixed Assets	↵ The application ARCHIVE can operate in a mono-user or multi-user environment (at one or more computers in a network);
	Cash Book	↵ The application ARCHIVE is scalable – can be used in small companies, but also in the companies with a complex hierarchical structure;
	Norm	↵ The application ARCHIVE is designed using the newest development technology;
	Payroll	↵ The application ARCHIVE is a flexible and stable solution, simple to train and use;
	Human Resources	↵ The application ARCHIVE can be integrated with other accounting applications – financial, payroll, in order to make an Integrated Information System;
	Work Orders	
	Billing	↵ The application ARCHIVE is available in package with installation and training for users.
	Invoicing	

Reports from application

Printing bookkeeping


- Printing bookkeeping for the selected year;
- Printing separate bookkeeping
- Printing act register



Осн. број	Опис на предмет	Дата на предмет	ПБ	ИСПРАКАЧ			ДОКУМЕНТ	
				Презиме име односно назив	Место	ОЕ	Број	Да
0028	СДФ							
0029	всдф							
0030	ЧЕСТ							
0031	Тест							
	Писма - барања за доњски	11.12.2003	1	сп (сопствен)		0001		
0032	Тест							
0033	Предмет назив							
0034	Предмет опис ..							
	Писма - барања за доњски	04.06.2004	1	сп (сопствен)		0007	1221-2004	01.0
0035	Предмет опис ..							
	Платни списоци	03.30.2004	1	сп (сопствен)		0001	1000	01.0
0036	Предмет ..							
	Писма - барања за доњски	03.30.2004	1	сп (сопствен)		0001	22-025/95	01.0
0037	Предмет ..							
	Писма - барања за доњски	03.30.2004	1	сп (сопствен)		0001	22-025/95	01.0

Work done in clerk office

- Displays all evidenced documents in the bookkeeping on different bases;



ГРАД СКОПЈЕ
д.б. 4030996271537
м.б. 5146321

ИЗВЕШТАЈ ЗА ЗАВРШЕНА РАБОТА ВО ПИСАРНИЦА
Период : 01.01.2003 - 03.09.2004

1. ЗАВЕДЕНО ВО ДЕЛОВОДНИК

- основни броеви	43
- подброеви	18
- полис на акти	0
ВКУПНО	61

2. ЕКСПЕДИЦИЈА


- обични	18
- препорачани	0
- печатени работи	0
- писма	0
- пакети	0
- друго	0
ВКУПНО	18

3. ДОСТАВА

- книги за место	0
------------------	---

Inventory list of documented material proposed for extermination

- Generates list of all documents that are not exterminated, but have to be according to the archive sign that they belong to.



ПОПИСЕН ЛИСТ НА ДОКУМЕНТАРНИОТ МАТЕРИЈАЛ ПРЕД

Реден број	Архивски знак	Сумарен опис по видови документарен материјал
1	1201	Книги, заверки и слично
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ		
Потпис на функционерот, односно одговорно лице		М.П.
		Комиси 1. 2. 3.